

КВАДРЫ
ЗАЧАПРЕ
НА БИЗНИС

ОСНОВЫ

и наука на практике

Маркетинг

Фотография

Фото

Организационен одбор:

Лилјана Црношија
Горан Сандев
Даме Димитровски

Стручен одбор:

Проф.д-р Милан Стојчески
Александар Димитровски
Лидија Димитровска

Уредник на изданието:

Даме Димитровски, дипл.инж

Издавач:

МАЗУК

Адреса: ул.11 Октомври 17, 1000 Скопје
Поштенски ФАХ 485

Компјутерско – графичко обликување:

ИНВЕСТИНГ – Скопје

Печати: ИНВЕСТИНГ – Скопје

Тираж: 200 примероци

Скопје, мај 2004 година

Забелешка:

Трудовите се подгответи од авторите според упатството на
Организациониот одбор.
Одговорноста за содржината и квалитетот ја сносат авторите.
Трудовите не се рецензиирани.

ММ КОЛЕЦ

Дир. Мирко Трифуновски

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

Проф.д-р Делчо Јовановски

Доц. д-р Роберт Миновски

Lloyd's register Quality Assurance

Проф. д-р Милан Стојчески

ÖQS

М-р Веле Темелковски

BSI

Г-ѓа Бранка Јовановска

SIQ

Г-ѓа Сузана Темелковска

ФЕНИКС

Г-дин Александар Димитровски

ИДНИНАТА НА ISO СТАНДАРДИТЕ

Проф. д-р Милан Стојчески

ЗАТВОРАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА**КОКТЕЛ****СОДРЖИНА****Предговор**

15

1. Проф.д-р Милан Стојчески, FIQA, QMS 2000 LA IRCA
МЕНАЏМЕНТ СО БИЗНИС ПРОЦЕСИТЕ ОСНОВА ЗА
КОМПЕТИТИВНОСТ НА КОМПАНИИТЕ ----- 17

17

2. Проф. Љупчо Печијарески
СОВРЕМЕНИОТ МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ
РЕСУРСИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПОДОБРУВАЊЕ НА
КВАЛИТЕТО ВО РАБОТЕЊЕТО ----- 25

25

3. Проф.д-р Андријана Ристеска, Проф.д-р Каролина Илиеска
МЕНАЏЕРСКАТА КУЛТУРА ВО УПРАВУВАЊЕТО СО
ЧОВЕКОВИТЕ РЕСУРСИ ----- 33

33

4. Prof. DSc Georgi Tasev Sen.Res.Ass. DSc Dinko Dinev
PROCESS APPROACH IN QUALITY
MANAGEMENT – PRACTICAL IMPLEMENTATION ----- 43

43

5. Доц.д-р Маргарита Јанеска, Проф.д-р Коста Сотироски
ЗНАЕЊЕТО И ИНТЕЛЕКТУАЛНИОТ
КАПИТАЛ - ДВИГАТЕЛИ НА РАЗВОЈОТ ----- 55

55

6. Проф.д-р Коста Сотироски, Доц.д-р Маргарита Јанеска
КВАНТИФИЦИРАЊЕ НА САТИСФАКЦИЈАТА И
ЛОЈАЛНОСТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДЕЛОВНИТЕ
СИСТЕМИ ----- 63

63

7. Sen.Res.Ass. DSc Dinko Dinev
COMPLEX CRITERION FOR TECHNOLOGIES
EVALUATION ----- 75

75

8. Д-р Трајко Мицески
УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕНАЏМЕНТОТ НА
КВАЛИТЕТО СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ----- 83

83

9. Проф. д-р Благородна Тодосиска
КВАЛИТЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ -
ПРИОРИТЕТ НА ДЕЛОВНАТА ЕКОНОМИЈА ----- 93

93

10. Спец. менаџм.инж.Борче Настески, д-р Трајко Мицески
МЕНАЏМЕНТ НА СТРАТЕШКИ ПРОМЕНИ ПРИ
ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА QMS И EMS ВО
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ----- 103

103

11.	Александра Марковска, Наташа Несторовска Спасовска ПРЕДУСЛОВИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА НАССР	111
12.	Пешевски М., Петровска К., Петровски Д., Стеваноска В., дипл.зем.инж. ВРЕДНОСТА НА ЛОШИОТ КВАЛИТЕТ ВО ПРЕРАБОТКАТА НА МЛЕКО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ	119
13.	Д-р Трајко Мицески, м-р Милан Смоквоски НЕОПХОДНОСТ ОД ИМЛЕМЕНТАЦИЈА НА QMS И EMS ВО ТУТУНСКИТЕ ФИРМИ СОГЛАСНО СТРАТЕШКИОТ РАЗВОЈ НА ОВАА ДЕЈНОСТ ВО ЕУ --	131
14.	Трајче Купенков, дипл.маш.инж., Петруш Минчевски, дипл.елек.инж., Емил Георгиев дипл.елек.инж., Гoran Купенков дипл.енг. ДВА СТАПА ДВАЕСЕТ ГРЕШКИ	139
15.	Д-р Олга Градишак – Таменугова СТАНДАРДИЗИРАНИОТ КВАЛИТЕТ – CONDITIO SINE QUA NON ЗА УСПЕХ НА ПАЗАРОТ – ДАЛИ И ВО Р. МАКЕДОНИЈА	149
16.	Tsvetanka Kovacheva QUALITY ASSESSMENT OF SOFTWARE PRODUCTS -----	157
17.	Проф. д-р Сузана Талеска КВАЛИТЕТОТ НА ФИНАНСИСКОТО ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ВО СОГЛАСНОСТ СО МЕЃУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ	165
18.	Доц д-р Весна Буцевска КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ ВО УСЛУЖНИОТ СЕКТОР	173
19.	Tsvetanka Kovacheva METHODS AND MODULES FOR QUALITY ASSESSMENT OF SOFTWARE PRODUCTS, BASED ON SUM OF ESTIMATES	183
20.	Д-р Ненад Ињац, Проф.д-р Јура Викторович Васильков, Дипл.инж. Александар Димитровски ПРИМЕНА НА МЕТОДАТА ШЕСТ СИГМА ЗА ЕФИКАСНО ОДЛУЧУВАЊЕ НА ВРВНИОТ МЕНАЏМЕНТ	193

УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕНАЏМЕНТОТ НА КВАЛИТЕТОТ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ

IMPROVING OF THE MANAGEMENT QUALITY OF HUMAN RESOURCES

Д-р Трајко Мицески, e-mail: Miceski_T@hotmail.com
ЈНУ Институт за тутун, Прилеп, ул. Кичевски пат бб

Резиме: Унапредувањето на менаџментот на квалитетот со човечките ресурси е континуиран процес, кој се заснива врз повеќедимензионален концепт на активности, со особено преферирање на подигнувањето на нивото на компетентност на вработените како на работното место, така и на дополнителните нивни активности во органите или телата на одлучување. Менаџментот на квалитетот со човечките ресурси непосредно е поврзан со изградеността на вредносниот систем на менаџерите со вистински вредности, со што тие би можеле преку личниот пример да алираат врз вработените за нивно ефикасно ефектирање. Истражувањата покажаа дека постои јака корелациска зависност меѓу вредносниот систем на менаџерите и ефектирањето на човечките ресурси во фирмите. **Клучни зборви:** менаџмент, квалитет, вредносен систем, човечки ресурси, обука, мотивација и разбирање на луѓето.

Summary: Improvement of the management quality of human resources is a continuous process, based on multidimensional concept of activities, with special emphasis on increasing the level of competence of the employees both in their working place and in additional activities in the decision making bodies.

Management of quality of human resources is directly connected with to the system of values of managers, by which they can have an influence on the effective engagement of the employees.

Investigations have shown the existence of a strong correlation between manager's value systems and effectuation of human resources in the companies.

Key words: management, quality, value system, human resources, training, motivation, understanding of the employees.

ВОВЕД

Успехот на секоја организација, зависи пред се од квалитетот на човечките ресурси.

Квалитетот на човечките ресурси го чинат целокупните духовни и физички потенцијали на луѓето-вработени во организацијата (менаџерите и сите други вработени).

Унапредувањето на менаџментот на квалитетот со човечките ресурси, се заснива врз подигнување на нивното задоволство и мотивација, се со цел да дојдат до израз нивните творечки, интелектуални, биолошки и физиолошки потенцијали.

Грижата за унапредување на квалитетот на човечките ресурси е клучна задача на менаџерскиот тим на фирмата. Затоа, денес во успешните фирми, се повеќе се посветува внимание на изграденоста на вредносниот систем на менаџерите со вистински вредности изразени преку знаењето, способноста, креативноста, инвентивноста, разумноста, умереноста, мудроста, праведноста, моралноста, совесноста, објективноста, трудолубивоста, професионалноста, компететноста, културата, примерноста и со многу други доблести, како менаџерите би можеле позитивно да влијаат врз вработените за нивно ефикасно ефектирање.

НОВ КОНЦЕПТ НА МЕНАЏМЕНТОТ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ

Новиот концепт на менаџментот со човечките ресурси особено се позиционира во сферата на водењето, односно насочување на луѓето во фирмата, заснивајќи се на клучните категории на организациското однесување како што се: мотивирање, односите меѓу поединците и групите, организациската социјализација, организациската култура, стратегијата на промени, организацискиот развој на хуманите ресурси итн.

За ефикасен и ефективен менаџмент со човечките ресурси, неопходно е знаење и искуство, како и користење на специфични методи, процеси и постапки за правилното насочување и развој на човечките ресурси, каде ќе да дојдат до израз сите нивни способности, креативности и творештво.

Ефикасното остварувањето целите на фирмата, непосредно е поврзан и со задоволувањето на интересите т.е. мотивите на луѓето. Секој менаџер, мора да обезбеди работна атмосфера каде секој вработен би се чувствува припадник на фирмата и истата би ја чувствува како своја, а и фирмата секој поединец би го чувствуvala за свој член.

Унапредувањето на квалитетот на менаџментот со човечките ресурси како континуиран процес, мора во себе да го содржи и новиот концепт на менаџмент, кој покрај технолошките, организациските и економските компоненти, во голема мера ги преферира и социјалните, психолошките и филозофските компоненти.

На таков начин односите на менаџерот со вработените не се засниваат врз строго наредбувачки и позициски („јас сум директор, а вие извршители“), туку врз примерно-убедителни и мотивирачко-креативни односи, со изразено чувство на професионалност, компететност, совесност, разумност и прагматичност. Така, новиот концепт на менаџмент со човечките ресурси во себе опфаќа голем број на елементи како што се: визија, стратегија, тактика, професионалност, флексибилност, ефикасност, ефективност, знаење, ставови, вредности и верувања (убедувања).

УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕНАЏМЕНТОТ НА КВАЛИТЕТОТ

Успехот на менаџерот се заснова на умешноста, со својот личен пример, да овозможи реализације на целите, и тоа преку задоволни и мотивирани работници. Тој треба добро да ја познава психологијата луѓето, да знае зошто тие се однесуваат на определен начин во определена ситуација и да умеје да ја предвиди нивната реакција врз идните промени. За таа цел е потребно менаџерот да ги разбира поединците и нивното однесување на работа, што особено ги вклучува нивните ставови и реакции, во определени состојби.

СТАВОВИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Ставовите т.е. реакциите се показатели за чувствата на луѓето што ги имаат во одделни ситуации при работењето, а се однесуваат или на самата природа на работата, или на односот кон менаџерот или кон другите вработени.

Ставовите, како показатели за тоа како поединецот ги чувствува нештата, т.е. состојбите во фирмата, во себе содржат и известна оценка за настанатите состојби. За да изгради сопствен став поединецот мора најнапред да има сознание за состојбите, добиено преку личното чувство или преку набљудување на средината, и реални информации за чувство за поединците и/или групите, кое е пренесено (информирано) од други луѓе.

Зборувајќи за ставовите на вработените во фирмата, пред се, се мисли на нивниот став во врска со задоволството од раководењето на менаџерот, работата, меѓучовечките односи, демократичноста во изразувањето, информираноста, начинот на решавање на конфликтните состојби, мотивираноста и низа други фактори што на еден или друг начин влијат врз формирањето на генералните ставови.

(РАКО)ВОДЕЊЕТО КАКО ФАКТОР ЗА ЕФИКАСНО ЕФЕКТУИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ

(Рако)водењето¹ како функција, претставува способност на менаџерот да влијае на другите вработени за нивно ангажирање во остварувањето на поставените цели. Затоа, менаџерот мора да биде пример во организацијата, со изграден вредносен систем со вистински вредности.

Менаџерот работи со луѓето преку други луѓе, или директно со луѓето (доколку нема подредени менаџери). Со тоа, раководењето е многу комплицирана и сложена активност што бара широко познавање на луѓето, односно нивно разбирање, познавање на начелата на комуникацијата, мотивацијата и останатите фактори што влијаат врз нивното ефектуирање при извршувањето на целите на организацијата.

ОСВРТ КОН РАЗБИРАЊЕТО НА ЛУЃЕТО

Кога се зборува за човечките ресурси, во фирмата пред се мисли на множеството на индивидуи. Индивидуите се основните двигатели на делсните активности, потфати и остварувања на стратегиските концепции на фирмата. Тие ѝ служат на фирмата, а таа им служи им. Тука постои заемна интеракција што резултира со меѓусебно задоволство, при што идивидуите го остваруваат својот интерес (плата, развој, освострување, искуство и др.), а фирмата својот profit, раст и развој.

¹Кога се зборува за раководењето обично се употребуваат термините ведење и раковедење. Не постои некоја голема суштинска разлика во содржините на тие термини. При употребата на терминот ведење се мисли на појавата за целина. Додека, пак, терминот раковедење обично ги означува основните активности на зодачот и основните функции што ги има за ведењето, а коешто се важни за одржување на фирмата, чејзиното функционирање и остварување на нејзините цели.

Имајќи го предвид сèто ова менаџерот е потребно да ги разбира вработените и да знае правилно да постапува со нив.

За да се разберат луѓето, да се разбере нивното однесување, ангажираност, работење и сите други активности во работната средина, тие треба подолго да се набљудуваат, да се слушне нивното мислење, мислењето на другите за нив и воопшто да се познава личноста, нејзиниот развој, карактеристики и погледи.

Како вообичаени пристапи за подобро разбирање на луѓето најчесто се користат: перцепцијата, развојниот пат на личноста и претпоставките за човечкото однесување во организацијата².

Перцепција

Овде перцепцијата³ се подразбира како способност за забележување, т.е. добивање сознанија за однесувањето на вработените во фирмата, при извршувањето на нивните задачи во текот на работниот ден. Добиените сознанија, всушност, се производ од процесите на: забележување (примање), селектирање и синтетизирање на сознанијата.

За правилно да се забележат, т.е. примат целосни и вистински сознанија, основен предуслов е отвореноста и непристрасноста на оној кој гледа и/илислуша и добива информации.

При селектирањето треба да дојде до израз способноста за прифаќање само на оние информации што се потребни за оформување престава за однесувањето на вработените т.е. однесувањето на поединците и/или групата.

По примањето и селектирањето на информациите, истите треба добро да се синтетизираат (средат) со цел да се формира престава за однесувањето на вработените. Доколку менаџерот не е во можност да оформи таква престава, тогаш се врши перцептивно дополнување, барајќи доволно информации, податоци или други потребни елементи за добивање на реална престава.

Развојот на личноста и нејзиното однесување во фирмата

² За оваа проблематика зборува и Daniel A. Wren Dan Voich Jr., Management, Process, Structure and Behavior, Management, Process, Struktura; i Ponaðenje, Poslovni sistem, „Critec“-AD „Privredni pregleđ“ Beograd, 1994, str 345-368.

³ Самојот збор „перцепција“ означува способност на забележување (примање впечаток однадвор, чувствување) на сите оние духовни процеси што непосредно се предизвикуваат преку сетилни иритации.

Иако постојат многубројни дефиниции за тоа што е личност, сепак овде, поимот личност се разбира како збир на особини или карактерни црти, специфични за индивидуата. Во таа смисла, најважно за менаџерите е да ги познаваат личностите, нивните карактери, мотиви, ставови, способности и можности со цел најсвесно да раководат со нив.

Како најзначајни фактори кои влијаат врз развојот на личноста се: наследниот фактор, средината, биографските карактеристики и активноста на поединецот⁴.

За менаџерот успешно да раководи најважно е да овозможи слободен развој на секоја личност. Доколку тој развој се гуши, што, пред се, произлегува од недоволно изградениот вредностен систем на менаџерите, тогаш кај вработените можат да се јават нездадоволства што ќе се манифестираат преку:

- 1) создавање лоши меѓучовечки односи и конфликти во средината;
- 2) групирање на вработените и минување на работното време во напнатост, нездадоволство и празни разговори, азборувања и/или меѓусебни договорања за изразување на нездадоволството;
- 3) напуштање на фирмата (доколку постојат услови за друго вработување или основање сопствен бизнис);
- 4) незаинтересованост за квалитет во работењето (доколку се забележи дека менаџерите не го ценат трудот);
- 5) разни активности и беспоштедна борба за искачување повисоко на хиерархиската скала на одделни кадри и сл.

Менаџерот треба да биде вешт да го почувствува ставовите кај вработените и да се грижи да ја унапредува работната атмосфера и мотивираноста на вработените, создавајќи пред се добри меѓучовечки односи, со правилни методи и постапки.

Можности за однесувањето на лугето во организацијата

За подобро разбирање на лугето треба да се има предвид и сопственото однесување кон другите и обратно. Имајќи ги предвид

⁴ Рот д-р Никола „Психологија личности“ Завод за уџбеник и наставна средства, Београд, 1978 стр.147. Наведува дека врз развојот на личноста влијаат три фактори: наследниот фактор, средината и активноста на поединецот

погледите на повеќе автори, особено на Douglas McGregor⁵, и нашето лично искуство, јснимаме дека при формирање на ставови на менаџерот за однесувањето на вработените во фирмата, треба да се имат предвид следниве постапки:

> не треба однапред (без доволно познавање) да се окарактеризираат вработените и така да се раководи со нив. На пример, менаџерот не смее да претпостави дека со лугето треба да управува со принуда, или со примена на различни принципи и критериуми. Тој треба да знае дека човечките суштества имаат различни потреби и најдобро работат кога правилно се водени;

> не постои формула за однесување што ќе важи за сите луѓе и за сите фирми. Напротив, однесувањата на вработените во различни фирми се различни, и тие главно зависат од самата дејност, т.е. од извршувањето на одделните работни задачи и сл.

> мора постојано да се проучуваат: стратегијата, задачите, организацијата на работењето и мислењето на вработените за односите што владеат во фирмата, со цел да се оформи реална претпоставка за сèкупното однесување на вработените, па така со нив да се постапува;

> менаџерот треба добро да знае дека созревањето и развојот на личностите во голема мера зависи и од точно формираниите претпоставки за нивните потреби, вредности, способности и можности, итн.

Кога ќе се имаат предвид овие и многу други претпоставки, тогаш и раководењето со човечките ресурси ќе биде правилно изведено.

Авторитетот на менаџерот-лидер како основен фактор за водење и ефектирање на вработените

Под поимот авторитет⁶ се подразбира влијание, мок или убедителност на лидерот, која ги наведува лугето да го следат.

Иако постојат повеќе теории за авторитетот, сепак, меѓу нив се поистакнати теоријата на формален авторитет и теоријата на вистински (фактички) авторитет.

Формалниот авторитет, кој уште се нарекува официјален т.е. службен авторитет се заснова на улогата што ја има менаџерот на

⁵ Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise, New York, McGraw-Hill Book Co., 1960 str. 17-47.

⁶ Зборот *авторитет* доаѓа од латинскиот збор *auctoritas*, и францускиот збор *autorité* што значи: углед, влијание, надмоќност (духовна, морална, правна), законска власт; призната глемина, признат стручник; види Mihail Vučaklija, Leksikon stranih re-i izraza, „Prosveta“-Beograd, под поимот авторитет

хиерархиската скала според својата функција. Овој авторитет ѝ припаѓа на менаџерската функција и улога во фирмата и поседува легитимитет (овластувања, права), што му е даден на поединецот во согласност со неговата менаџерска ролја, да одлучува за работите што се однесуваат на организацијата и таквиот авторитет мора да се посматра како привремен носител на функцијата, титулата или чинот.

Фактичкиот (стварниот, личниот) авторитет се заснова на персоналниот, личниот углед на секој член од колективот (се мисли и на менаџерите), а кој се стекнува со лични, морални, интелектуални и работни карактеристики.

Денес секој менаџер на фирмата мора да се одликува и со формален и со фактички авторитет. Додека формалниот авторитет му го дава положбата (функцијата), фактичкиот авторитет зависи исклучиво од самиот него, па затоа со право може да се каже дека менаџерот, за да биде вистински лидер, мора да го издигнува својот личен (фактички) авторитет преку градењето на својот вредностен систем со вистински вредности изразени преку: знаењето, способноста, креативноста, инвентивноста, разумноста, умереноста, мудроста, праведноста, моралноста, совесноста, објективноста, трудолубивоста, професионалноста, компетентноста, културата, примерноста и др.

ЗАКЛУЧОК

Унапредувањето на квалитетот на менаџментот со човечките ресурси е континуиран процес, што во себе го содржи и новиот концепт на менаџмент, кој покрај технолошките, организациските и економските компоненти, во голема мера ги преферира и социјалните, психолошките и филозофските компоненти.

На таков начин односите на менаџерот со вработените не се засноваат врз строго наредбувачки и позициски, туку врз примерно-убедителни и мотивирачко-креативни односи, со изразено чувство на професионалност, компетентност, совесност, разумност и прагматичност. Така, новиот концепт на менаџмент со човечките ресурси во себе опфаќа голем број на елементи како што се: визија, стратегија, тактика, професионалност, флексибилност, ефикасност, ефективност, знаење, ставови, вредности и верувања (убедувања).

Унапредувањето на менаџментот на квалитет со човечките ресурси се заснова врз подигнување на задоволството и

мотивацијата на човечките ресурси, се со цел да дојдат до израз нивните творечки, интелектуални, биолошки и физиолошки потенцијали. Затоа менаџерот мора добро да ги познава (разбира) вработените и да знае правилно да постапува со нив.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Ainscoww, A & West.M. ,School Improvement in an of Change. New York, 1996.
- [2] Daniel A. Wren Dan Voich Jr., Management, Process, Structure and Behavior, Menadzment, Proces, Struktura; i Pona{anje, Poslovni sistem, „Grme”-AD „Privredni pregled” Beograd,1994,
- [3] Fulmer M. Robert, The new management, Falmer M.. Robert Новиот менаџмент, СКАЈ, Агенција, Скопје, 1995 год.
- [4] Lister R.Bitel, The Kej to Management Success, Alexander Hamilton, Institute Incorporated, 1984
- [5] Новотни д-р Љубиша „Судска психијатрија” НИП „Студентски збор” Скопје, 1998 година
- [6] Patrick L. Townsend, Joan E. Gebhardt: „Quality in Action, 93 Lessons in Leadership, Participation and Measurement” John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997
- [7] Peters, T. „Thriving on chaos, Handbook for a management revolution” Pan Books, London, 1987
- [8] Rot dr Nikola, „Psihologija lichenosti” Zavod za učbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1978.
- [9] Thomson Athur A., Jr.,A.J. Strickland III: vo knigata „ Strategic Management, Concept and Cases, IRWIN, Homewood, Illinois, 1992,